



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Sluzbeni vesnik SR

Makedonije

11001 Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отиски според тарифата — Жиро сметка кај Службата за општественото книговодство 63802-603-21943

Понеделник, 31 декември 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 69

ГОД. XL

Цена на овој број е 34 динари. — Претплата за 1984 година изнесува 1 452 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јасна Ристика бр. 1. Пошта, факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-685; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

789.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83 и 66/83), врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

### Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 57/79, 7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82, 27/82, 47/82, 66/82, 70/82, 14/83, 63/83, 68/83, 12/84, 28/84 и 50/84) членот 1 се менува и гласи:

„На промет на производите од точка. 1, 2, 4, и 8 од тар. број 2 на Тарифата на основниот данок на промет (во натамошниот текст: Тарифата), која е составен дел од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот (во натамошниот текст: Законот), се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

1) моторен бензин и авионски бензин:	Дин./лит.
— од 86 октани	20,947
— од 98 октани	21,776
2) дизел-гориво:	
— D-1	15,365
— D-2	15,603
— D-3	15,527

На промет на дизел-гориво D-1 и D-2 што организациите на здружен труд за градски сообраќај го набавуваат под условите и на начинот што се определени во член 6 од Законот за погон на моторни возила во градскиот и приградскиот сообраќај, не се плаќа основен данок на промет на производи.

На промет на дизел-гориво D-2 што за погон на своите трактори и земјоделска механизација и на тракторите и земјоделската механизација на своите кооперанти — индивидуални земјоделски производители го набавуваат земјоделските организации на здружен труд под условите и на начинот што се определени во член 6 од Законот, се плаќа данок од 8,740 динари;

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 3,936

4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 3,941

На промет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и лесно специјално (ЛС), ако се користат за намените од став 3 на точка 8 од тар. број 2 на Тарифата, се плаќа данок на промет од 22,419 дин./лит., односно од 22,792 дин./лит.

Не се плаќа основен данок на промет на производи според тар. број 2 од Тарифата на петролеј за осветление.

Одредбите од забелешката кон тар. број 2 од Тарифата се применуваат и на прометот на производи од овој член.”

### Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е.п.бр. 565  
28 декември 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

790.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82) заради спроведување на одредбите од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што се однесуваат на енергетскиот биланс на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 ГОДИНА

1. За 1985 година се утврдува Енергетскиот биланс на Југославија број 543/84 од 27 декември 1984 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е.п.бр. 563  
27 декември 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

791.

Врз основа на член 35 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ

1. Организациите на здружен труд - производителите се должни во 1985 година на организациите на здружен труд - купувачи да им доставуваат известувања за цените на производите односно услугите што тие ги користат во наредната фаза од репродукцијата, во рок од 30 дена пред денот на почетокот на продажбата на производите, односно на вршењето на услугите, по цените од тоа известување, и тоа за следните производи и услуги:

Гранка	Назив на производот
1	2
0103	Преработка на јаглен: металуршки и леарнички кокс
0105	Производство на нафтени деривати: сите производи, освен производите за кои со посебен пропис е определено највисоко ниво на цените, односно начинот на формирање на цените на нафтени деривати
0106	Производство на железна руда: сите производи
0107	Црна металургија: сите производи
0108	Производство на руди на обоени метали: сите производи
0109	Производство на обоени метали: бакар, олово, цинк, глиница, алуминиум, антимон
0110	Преработка на обоени метали: сите производи
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал): магнезит, кварцен песок, сол за хемиска преработка и за индустријата на кожа
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал): рамно амбалажно и оптичко стакло, стаклена волна и стаклени влакна; огноотпорен материјал и јагленографитни производи; електро порцелански производи; природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платно за брусење
0113	Металопреработувачка дејност: одливки, отковки и отпресоци; метален инсталационен материјал; резан алат; метална амбалажа; валчести лагери; челични шишиња и медицинска опрема
0114	Машиноградба: производство на машини и уреди: сите производи; производство на земјоделски машини: комбајни, сеалки и жетварки; инструменти, апарати и прибор за медицина и ветерина
0115	Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата): мотори, камиони и специјални возила, делови и опрема за вградување во шински возила, камиони, автобуси, трактори и патнички автомобили
0117	Производство на електрични машини и апарати: кабли, акумулатори, електромедицински апарати и уреди
0118	Производство на базни и хемиски производи: сите производи, освен вештачки губрива
0119	Преработка на хемиски производи: лекови и фармацевтски сировини; бои и лакови, амбалажа од пластични маси: сите производи; рендген-филмови; стопански експлозив

1	2
0120	Производство на камен, чакал и песок: сите производи
0121	Производство на градежен материјал: вар, цемент, азбестно-цементни производи, бетонски префабрикати и битуменски материјал
0122	Производство на режана граѓа и плочи: режана граѓа, фурнири и плочи
0123	Производство на финални производи од дрво: производство на дрвена амбалажа
0124	Производство и преработка на хартија: целулоза за хартија; рото-хартија и натрон-хартија за вреќи и наторн-вреќи; хартија за обвивки и амбалажна хартија; картон и лепенка; хартиена амбалажа; печатарска хартија и хартија за списанија и илустрации; целулозна вата и градежни плочи од хартија
0125	Производство на текстилни прежива и ткаенини: сите производи
0127	Производство на кожаи крзно: сурова и преработена кожа
0129	Преработка на каучук: синтетички каучук, гуми за возила, транспортни ленти
0130	Производство на прехранбени производи: јунешко, свињско и бројлерско месо и риби; млеко; меласа; сушени резанки од шеќерна репа, маслено сачме и потаги; добиточен и пекарски квасец
0131	Производство на пијачки: рафиниран шпиритус
0132	Производство на добиточна храна: комплетна крмна и дополнителна протеинска смеса за говеда, свињи, живина и друг добиток
0133	Производство и преработка на тутун: ферментиран тутун
0135	Доработка, преработка и производство на сировини од отпадоци (рециклажа на сировини): секундарни сировини од стар челик и челична струганица од стар сив лим и струганици од стар сив лив; секундарни сировини од легирани обоени метали: бакар, олово, цинк, антимон, алуминум и нивни легури; секундарни сировини од хартија, текстил и гума
0201	Земјоделско производство: пченица, јачмен, овес, ориз, пченка, памук, шеќерна репа, сончоглед, соја, маслена репка, оризова арпа, тутун, хмель, млеко, гоени свињи, гоени јуниња, овци и јагњиња и бројлери
0300	Шумарство: трупци за режење, фурнир и лупење; резонанц-трупци и целулозно дрво
0604	Воздушен сообраќај: аеродромски услуги; превоз на стоки и услуги на стопанската авијација
06-5	Друмски сообраќај: превоз на стоки
0607	Цевоводен транспорт: транспорт со цевоводи на сурова и рефинирана нафта, природен гас и други материјали
0608	Претоварни услуги: сите услуги

По исклучок од одредбата од став 1 на оваа точка, известувањето за цените во рокот од тој став организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на лекови за хумана употреба го доставуваат до Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија и до Сојузот на заедниците на здравствените организации на Југославија.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на организациите на здружен труд што ќе склучат самоуправна спогодба односно договор со кој, врз потрајна основа, ќе ги утврдат елементите за формирање на цените, односно цените на производите од тој став.

## 2. Известувањето за цените содржи:

- 1) назив на производот односно услугата;
- 2) единица на мера;
- 3) датум на примена на цените;
- 4) нови цени на производите и услугите што ги формираат овластените органи во организацијата на здружен труд за кои се доставува известување за цените, со назначување видот на цената – производителска, големопродажна и малопродажна;

5) услови на продажбата: место и начин на испорака (франко производител, франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и сл.), начин на пресметување на амбалажата, со назначување дали е амбалажата повратна: височина и начин на пресметување на разликата за непроданите стоки и др., височина на учеството за покрите на трошоците на прометот ако е содржано во продажната цена и сл.

3. Известувањето за цените се доставува преку пошта, препорачано, во два примерока.

4. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд ако известувањето за цените не го достави до организацијата на здружен труд – купувач на тие производи односно услуги, односно до Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија и до Сојузот на заедниците на здравствените организации на Југославија, во рок од 30 дена пред денот на почетокот на продажбата на производите односно услугите по тие цени.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 566  
28 декември 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

## 792.

Врз основа на член 34 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

## ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ ЗА 1985 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозници) ги формираат цените на производите од увоз на домашниот пазар така што на набавната цена ги засметуваат следните стапки за покрите на трошоците на увозот, и тоа:

Производи што спаѓаат во дејност	НАЗИВ			При увоз во процент до
гранка	група	подгрупа		
1	2	3	4	5
			<b>ОБЛАСТ 01 – ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО</b>	
0101	01010		Електростопанство: сите производи	0,77
0102	01020		Производство на јаглен: сите производи,	0,77
0103	01030		Преработка на јаглен: сите производи	0,77
0104			Производство на нафта и земен гас: сите производи	0,77
0105	01050	010500	Производство на нафтени деривати: сите производи	0,77
0106	01060	010600	Производство на железна руда: сите производи	0,77
0107			Црна металургија: сите производи	0,61
0108			Производство на руди на обоени метали: сите производи	0,77
0109			Производство на обоени метали: сите производи	0,77
0110			Преработка на обоени метали: сите производи	0,77
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал): сите производи	0,77
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	
	01121		Производство на стакло: сите производи	1,28
	01122	011220	Производство на огноотпорни материјали: сите производи	0,77
	01123		Производство на порцелан и керамика: сите производи	1,28
	01129		Преработка на други неметални минерали: сите производи	0,77
0113			Металопреработувачка дејност	
	01131		Производство на метален репродукционен материјал	

1	2	3	4	5
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи	0,52
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производи	0,52
		011313	Производство на алати: сите производи	01,03
		011314	Производство на метална амбалажа: сите производи	0,52
		011315	Производство на клинци, заковки, вијци и други жичени стоки: сите производи	1,03
		011316	Производство на тркални лагери: сите производи	0,77
		011319	Производство на друг метален репродукционен материјал: сите производи	0,52
	01132	011320	Производство на метални градежни и други конструкции: сите производи	0,52
	01139	011390	Производство на стоки за широка потрошувачка и други метални производи: сите производи	0,61
0114			Машиноградба	
	01141		Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски): сите производи	0,52
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сите производи	0,52
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи	0,52
			Делови и прибор за сите машини и уреди од гранката 014	1,03
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)	
	01151		Производство и поправка на шински возила	
		011511	Производство и поправка на шински возила	0,52
	01152		Производство на шински возила: сите производи	
			Производство на друмски возила	
		011521	Производство на мотори: сите производи	0,52
		011522	Производство на камјони и специјални возила: сите производи	0,52
		011523	Производство на патнички автомобили: сите производи	0,52
		011524	Производство на трактори: сите производи	0,52
		011525	Производство на мотоцикли и мопеди	0,77
		011526	Производство на велосипеди: сите производи	0,77
		011527	Производство на делови и прибор за моторни возила: сите производи	1,55
	01159	011590	Производство на други сообраќајни средства: сите производи	0,52
0116	01160		Бродоградба	
		011601	Поморска бродоградба: - поморски бродови, багери - чамци, освен гумени	0,24 0,52
		011602	Речна бродоградба: - речни бродови, багери, шлепови и баржи - чамци (освен гумени)	0,24 0,52
			Делови и прибор за производи од гранката 0116	1,03
0117			Производство на електрични машини и апарати	
	01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: сите производи	0,52
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди: сите производи	0,77
	01173	011730	Производство на кабли и спроводници: сите производи	0,77
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинства: сите производи	0,77
	01179		Производство на други електротехнички производи: сите производи	0,77

1	2	3	4	5
			Делови и прибор за производите од гранка 0117	1,03
0118			Производство на базни хемиски производи	
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделство): сите производи	1,03
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделство: сите производи	0,77
	01183		Производство на хемиски влакна и пластични маси: сите производи	1,03
0119			Преработка на хемиски производи	
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите производи	1,03
	01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: сите производи	0,77
	01193	011930	Производство на бои и лакови: сите производи	0,77
	01194		Преработка на пластични маси: сите производи	0,77
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: сите производи	0,77
0120	01200		Производство на камен, чакал и песок: сите производи	0,77
0121			Производство на градежен материјал: сите производи	0,52
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи: сите производи	0,52
0123			Производство на финални производи од дрво: сите производи	0,77
0124			Производство и преработка на хартија: сите производи	0,77
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини: сите производи	1,03
0126			Производство на готови текстилни производи: сите производи	1,03
0127	01270		Производство на кожа и крзно: сите производи	1,03
0128			Производство на кожени обукви и галантерија: сите производи	1,03
0129	01290		Преработка на каучук: сите производи	0,77
0130			Производство на прехранбени производи: сите производи (освен колење на добиток)	1,03
		013041	Колење на добиток: сите производи	0,77
0131			Производство на пијалаци: сите производи	1,03
0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: сите производи	1,03
0133			Производство и преработка на тутун: сите производи	0,77
0134	01340	013400	Графичка дејност: сите производи	0,77
0139	01390		Производство на разновидни производи:	1,03
			– отпаден материјал од сите видови	0,77
			– други делови што не се посебно назначени	1,03
			<b>ОБЛАСТ 02 – ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО</b>	
0201			Земјоделско производство	
	02011	020110	Полјоделство: сите производи освен зеленчук и семе	0,77
			Зеленчук: сите производи	2,58
			Семе	1,55
	02012	020120	Овоштарство: сите производи	1,55
	02013	020130	Лозарство: сите производи	1,55
	02014	020140	Сточарство:	
			– сите видови добиток	0,77
			– млеко	1,03
			– свежи јајца	2,06
			– живина	1,03
0203	02030		Рибарство: сите производи	1,03
			<b>ОБЛАСТ 03 – ШУМАРСТВО</b>	
0300	03000		Шумарство: сите производи	0,52

Увозниците ги формираат цените на производите од увоз така што врз набавната цена ги засметуваат стапките за покритие на стоките за увозот, за покритие на трошоците на прометот на големо, односно за покритие на трошоците на прометот на мало, и тоа:

Назив на производот	Во проценти до		
	При увозот	На големо	На мало
– лимон, портокали и мандарини	2,58	според прописот	
– грејпфрут, банани, ананас, друго свежо и суво овошје и зеленчук	2,58	4,00	17,00
– сурово кафе	1,55	2,50	12,00
– чај, какао и други производи што не се произведуваат во земјата	1,55	2,50	20,00

Другите трошоци (зависните и другите) се засметуваат според прописите, со тоа што во прометот на банани за дозревање во специјално опремени простории можат во тие трошоци да се засметаат трошоците за дозревањето – до 1,80 дин./kg., а за складирање и чување на лимони, портокали и мандарини – вкупно до 1 динар по килограм.

За производите од увоз што не се наведени во ст. 1 до 3 на оваа точка увозниците ги формираат цените така што врз набавната цена на тие производи засметуваат стапка за покритие на трошоците на увозот до 1%.

2. Стапките за покритие на трошоците на увозот се засметуваат врз набавната цена на производите од увоз, франко-југословенска граница, со примена на курсот на динарот што важи на денот на настанувањето на обврската за плаќање на царината, зголемена за износот на царината и на другите увозни давачки.

Врз цената добиена со примена на одредбите од став 1 на оваа точка, увозникот може да ги засмета фактичките зависни трошоци до местото каде што се царинат стоките, како и фактичките трошоци настанати при увозот на стоките со примена на прописите на општествено-политичките заедници (задолжителни прегледи при увозот, атести, задолжителни анализи), износите на банкарските провизии, трошоците за акредитиви и каматите на кредитите за увоз на стоките.

3. Формирањето на цените на производите од увоз во прометот на домашниот пазар на мало односно на големо се врши на начинот и со примена на стапките за покритие на трошоците на прометот како за домашните стоки, во согласност со прописите, а за производите од точка 1 ст. 2 и 4 на оваа одлука – со примена на стапките утврдени со одредбите од тој став.

4. Увозниците што увезуваат опрема, суровини, полупроизводи и друг репродукционен материјал во свое име и за сметка на купувачот, како непосреден потрошувач на тие производи, непосредно со тој купувач го утврдуваат учеството за покритие на трошоците на увозот.

5. Организациите на здружен труд – застапници на странски фирми што продаваат стоки од увоз од консигнациони складишта, можат врз набавната цена на тие производи да засметуваат стапка за покритие на трошоците на увозот, и тоа:

- 1) за средства за транспорт и врски, за машини, уреди, инсталации, опрема и крупен алат до 0,39%
- 2) за суровини и друг репродукционен материјал до 0,52%
- 3) за делови и гуми за моторни возила до 0,65%
- 4) за производи што не се опфатени со одредбите под 1 до 3 од оваа точка до 0,65%.

6. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок увозник ако цените на производите од увоз ги формира на домашниот пазар над износот што се утврдува со примена на оваа одлука, освен ако со оваа одлука не е предвидено поинаку (точ. 1 до 4).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд.

7. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни организација на здружен труд што се занимава со застапување на странска фирма ако врз набавната цена на производите од увоз што ги продава од консигнациони складишта засмета повисока стапка за покритие на трошоците на прометот од стапката предвидена со оваа одлука (точка 5).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд.

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 564  
28 декември 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

793.

Врз основа на член 34 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

## ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО ВО 1985 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи (во натамошниот текст: прометни организации) ги формираат цените на производите во прометот на големо односно на мало со примена на стапките за покривање на трошоците на прометот од оваа одлука врз набавната цена.

2. За формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало се утврдуваат стапките за покривање на трошоците на прометот, и тоа најмногу до:

Производи што спаѓаат во дејности				Во прометот	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо, во процент до	на мало, во процент до
1	2	3	4	5	6
			<b>ОБЛАСТ 1 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО</b>		
0102	01020		Производство на јаглен: сите производи	2,00	8,00
0103	01030		Преработка на јаглен		
		010301	Производство на кокс и полукокс: сите производи	вкупно 2,50	
		010302	Производство на карбогас во гасификации:	1,50	6,00
0104			Производство на нафта и земен гас: сите производи	според посебни прописи	
0105	01050	010500	Производство на нафтени деривати: сите производи	според посебни прописи	
0107			<b>Црна металургија</b>		
	01071		Производство на железо и челик		
		010711	Производство на сурово железо: сите производи	1,75	2,25
		010712	Производство на суров челик: сите производи	2,00	2,40
		010713	Производство на валан, влечен и кован челик:		
			- обичен челик: сите производи	3,50	3,80
			- благородни и похвалитетни челици: сите производи	5,60	4,00
	01072	010720	Производство на феролегури: сите производи	2,35	2,85
0109			Производство на обоени метали		
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи	2,50	3,00
	01092	010920	Производство на олово: сите производи	2,50	3,00
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи	2,50	3,00
	01094		Производство на глинница и алуминиум		
		010941	Производство на глинница: сите производи	3,00	4,50
		010942	Производство на алуминиум: сите производи	3,00	4,50
	01099		Производство на други обоени метали		
		010991	Производство на антимон: сите производи	1,40	2,20
		010992	Производство на жива: жива	1,40	2,20
		010999	Производство на неспоменати обоени метали: сите производи	1,55	2,80
0110			Преработка на обоени метали		
	01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи	1,35	2,00
	01109		Преработка на бакар и други обоени метали		
		011091	Преработка на бакар и на легури од бакар: сите производи	2,25	3,40

1	2	3	4	5	6
		011092	Преработка на олово: сите производи	2,25	3,30
		011093	Преработка на цинк: сите производи	2,25	4,00
		011099	Преработка на други обоени метали: сите производи	2,50	5,00
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)		
	01111		Производство на неметални минерали (без соли)		
		011111	Производство на азбест: сите производи	4,00	6,00
		011112	Производство на магнезит и глина: сите производи, освен керамичка глина	2,20	3,50
			Керамичка глина	3,00	6,50
		011113	Производство на кварцен песок: сите производи	2,30	4,00
		011119	Производство на други неметални минерали: сите производи	2,00	3,50
	01112		Производство на соли		
		011121	Производство на морска сол:		
			– морска сол за човечка исхрана	1,55	3,40
			– морска сол за добиточна храна	2,55	–
		011129	Производство на други соли:		
			– сите соли, освен сол за човечка исхрана и сол за добиточна храна	2,55	–
			– сол за човечка исхрана	1,55	3,40
			– сол за добиточна храна	1,40	3,70
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)		
	01121		Производство на стакло		
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи	4,50	10,00
		011212	Производство на амбалажно стакло: сите производи	6,00	13,00
		011219	Производство на друго стакло:		
			– оптичко брусено стакло и стаклена волна	3,00	6,60
			друго стакло: сите производи, освен шупливо стакло за широка потрошувачка, од рачна изработка, без расветно стакло	6,00	13,00
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	1,70	3,45
	01123		Производство на порцелан и керамика		
		011232	Производство на градежно-техничка керамика и порцелан: сите производи	4,40	9,00
	01129		Преработка на други неметални минерали		
		011291	Производство на азбестни производи: сите производи	4,00	6,00
		011292	Производство на јагленографитни производи: сите производи	2,70	6,00
0113			Металопреработувачка дејност		
	01131		Производство на метален репродукционен материјал		
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи	2,00	4,00
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производи	1,60	3,50
		011313	Производство на алат: сите производи	5,00	10,00
		011314	Производство на метална амбалажа: сите производи	3,00	6,50
		011315	Производство на клинци, заковки, вијци и други жичени стоки: сите производи	5,00	17,00
		011316	Производство на тркални лагери: сите производи	4,00	8,00
		011319	Производство на друг метален репродукционен материјал: сите производи	4,00	8,00



1	2	3	4	5	6
	01132	011320	Производство на метални градежни и други конструкции: сите производи	3,30	7,00
0114			Машиноградба		
	01141		Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)		
		011411	Производство на енергетски машини и уреди: сите производи	0,55	2,25
		011412	Производство на градежни и рударски машини и уреди: сите производи	1,50	4,00
		011413	Производство на машини за обработка на метали и дрво: сите производи	1,50	4,00
		011419	Производство на други машини и уреди (без електрични и земјоделски): сите производи	1,50	4,00
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сите производи, освен сеалки, комбајни и жетварки	1,50	5,00
			Сеалки, комбајни и жетварки	1,30	3,30
			Резервни делови и прибор за машини и уреди од гранката 0114:		
			– за производите од подгрупа 011411 и 011420 (само за сеалки, комбајни и жетварки)	3,00	12,00
			– за производи од подгрупата 011412, 011413, 011419, 011420 (освен сеалки, комбајни и жетварки)	5,00	15,00
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата)		
	01152		Производство на друмски возила		
		011521	Производство на мотори: сите производи	1,00	2,60
		011522	Производство на камиони и специјални возила: сите производи	1,15	3,10
		011523	Производство на патнички автомобили: сите производи	0,65	1,70
		011524	Производство на трактори: сите производи	1,15	3,10
		011525	Производство на мотоцикли и мопеди: сите производи	2,00	4,00
		011526	Производство на велосипеди и трицикли: сите производи	2,50	6,50
		011527	Производство на делови и прибор за производството од гранката 0115, освен резервни делови и прибор за велосипеди и трицикли	3,00	12,00
			Резервни делови и прибор за велосипеди и трицикли	5,00	15,00
		011590	Производство на други сообраќајни средства: сите производи	1,50	4,00
0116	01160		Бродоградба		
		011601	Поморска бродоградба: сите производи	3,00	8,00
		011602	Речна бродоградба: сите производи	3,00	8,00
			Делови и прибор за производи од гранката 0116	5,00	15,00
0117			Производство на електрични машини и уреди		
	01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: сите производи	2,40	4,80
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди		
		011721	Производство на составни делови на електронски апарати и уреди: сите производи	3,60	10,75
		011722	Производство на радио и телевизиски приемници и електро-акустични апарати и уреди: сите производи	3,00	7,00
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: телефонски и телеграфски апарати	3,10	7,75
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: сите производи	1,50	5,30

1	2	3	4	5	6
		011729	Производство на неспоменати електронски апарати и уреди: сите производи, освен сметачки машини и калкулатори	2,00	5,00
			Сметачки машини и калкулатори	3,00	7,00
	01173	011730	Производство на кабли и спроводници: сите производи	2,30	5,40
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинството		
		011741	Производство на термички апарати: сите производи, освен шпорети, бојлери, термоакумулациони печки и електрични радијатори	3,00	7,00
			Шпорети, термоакумулациони печки и електрични радијатори	2,40	4,80
			Бојлери	3,50	6,75
		011742	Производство на разладни апарати и уреди: сите производи	2,50	5,10
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: сите производи	2,50	5,00
	01179		Производство на други електротехнички производи		
		011791	Производство на електроинсталационен материјал: сите производи	3,50	10,00
		011792	Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сите производи	3,80	9,00
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: сите производи	3,00	9,00
		011799	Производство на неспомнати електротехнички производи: сите производи	3,50	10,00
			Делови и прибор од гранката 0117:		
			- за производите од подгрупите 011710, 01721, 011723, 011724, 011730, 011741 (само за шпорети, термоакумулациони печки и електрични радијатори и бојлери) 011742, 011743, 011792 и 011793	3,00	12,00
			- за производите од подгрупите 011722, 011729, 011741 (освен за шпорети, термоакумулациони печки, електрични радијатори и бојлери), 011791 и 011799	5,00	15,00
0118			Производство на базни хемиски производи		
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): Технички хемикалии и гасови Други хемикалии	3,00	4,80
3,00	4,80				
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: Вештачки ѓубрива Средства за заштита на растенијата	1,80 3,00	3,10 7,00
	01183		Производство на хемиски влакна и пластични маси		
		011831	Производство на вештачки и синтетички влакна: сите производи	2,00	6,00
		011832	Производство на пластични маси	2,50	7,50
0119			Преработка на хемиски производи		
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите производи	4,00	19,00
	01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: Средства за перење, освен детергенти Детергенти Средства за нега на забите	3,00 3,70 3,00	10,00 6,70 10,00
	01193	011930	Производство на бои и лакови: сите производи	4,00	15,00
	01194		Преработка на пластични маси		

1	2	3	4	5	6
		011941	Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи	3,80	12,00
	01199	011990	Производство на други хемиски производи:		
			Експлозив		вкупно 8,00
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи		
		012201	Производство на режана граѓа: сите производи	2,50	6,50
		012202	Производство на фурнир и плочи: сите производи	2,50	6,50
		012203	Импрегнација на дрво: сите производи	2,50	6,50
0123			Производство на финални производи од дрво		
	01231	012310	Производство на мебел од дрво: сите производи	3,00	12,00
	01232		Производство на други финални производи од дрво		
		012321	Производство на амбалажа од дрво: сите производи	3,00	9,00
		012322	Производство на градежни елементи од дрво: сите производи	3,00	9,00
0124			Производство и преработка на хартија		
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија: сите производи, освен целулоза за хартија, рото-хартија и натро нхартија за вреќи	3,60	7,0
	01242		Целулоза за хартија, рото-хартија и натрон хартија за вреќи		
			Преработка на хартија		
		012421	Производство на хартиена амбалажа: сите производи, освен натрон вреќи	3,60	7,00
			Натрон вреќи	2,15	4,35
		012429	Друга преработка на хартија: сите производи	4,00	13,00
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини		
	01251		Производство на влакна, предива, волница за рачна работа и конец: сите производи	4,50	15,00
	01252		Производство на ткаенини: сите производи	4,50	15,00
0126			Производство на готови текстилни производи:		
	01261		Производство на трикотажни предмети: сите производи	4,50	15,00
	01262		Производство на текстилна конфекција: сите производи освен работни и заштитни облека и опрема за ХТЗ	4,50	15,00
			Работна и заштитна облека и опрема за ХТЗ		вкупно 900
	01269		Производство на други текстилни производи: сите производи	4,50	15,00
0127	01270		Производство на кожа и крзно:		
			– Сурова кожа: сите производи,		вкупно 2,50
			– Преработена на кожа: крупна, ситна,	3,00	8,00
			свињска и крзно		
0128			Производство на кожни обувки и галантерија		
	01281	012810	Производство на кожни обувки: сите производи	2,60	15,00
	01283	012830	Производство на кожна и крзнена конфекција:		вкупно 8,00
			– кожна конфекција за ХТЗ		
0129	01290		Преработка на каучук		
		01291	Производство на гуми за возила: гуми за патнички автомобили и гуми за автомобили со две тркала, трицикли и сл.	2,10	4,20
			– Гуми за товарни и полутоварни камиони, трактори, авиони и други возила	1,60	3,20
		012909	Друга преработка на каучук Гумени обувки	2,80	15,00
0130			Производство на прехранбени производи		
	01301	013010	Мелење и лупење жита: сите производи, освен пченично брашно и ориз	5,50	14,50
			Пченично брашно	2,50	10,00
			Ориз	2,00	8,50
	01302		Производство на леб и тестенини		
		013022	Производство на тестенини: сите производи, освен смрзнати производи од брашно	4,40	18,00
			Смрзнати производи од брашно	6,00	21,00
	01303	013030	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук: сите производи	5,50	20,00
	01304		Преработка и конзервирање на месо и риби		
		013041	Колење на добиток: свежо месо		вкупно 8,50

1	2	3	4	5	6
		013042	Преработка и конзервирање на месо: сите производи, освен свињска маст, свежа сланина, сало, трајни сувомесести производи, трајни колбасичарски производи и смрзнати производи од месо Свињска маст, свежа сланина и сало Смрзнати производи од месо	3,30	4,50
		013043	Преработка и конзервирање на риба: сите производи, освен смрзнати конфекционирани риби Смрзната конфекционирана риба	6,00 4,40 6,00 6,00	21,00 17,00 21,00 21,00
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: - пастеризирано млеко - стерилизирано млеко - путер - млеко во прав - меки, тврди и топени сирења - павлака, кисело млеко, јогурт и кајмак - преработка на јајца (прав, меланж и сл.) - Храна за доенчиња и мали деца и други млечни производи	- 2,50 2,20 2,20 3,60 вкупно 14,50 3,30 3,30	16,00 12,00 8,00 16,00 16,00 18,50 18,50
	01306	013060	Производство на шеќер: - Меласа и сушени резанки од шеќерна репка - шеќер	1,60 2,60	4,50 8,50
	01307		Производство на кондиторски производи		
		013071	Производство на какао-производи	4,40	21,00
		013073	Производство на кекс и слични производи	4,40	20,00
	01308	013080	Производство на растителни масла и масти: сите производи освен сурови и рафинирани масла за јадење од растителни масла и масти од сончоглед, соја и маслена репка Сурови и рафинирани масла за јадење од растителни масла и масти, од сончоглед, соја и маслена репка	3,30 2,00	14,50 7,00
	01309		Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)		
		013099	Кафе пржено и мелено Производство на пијалаци	2,50	12,00
0131		01311	Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијалаци		
		013111	Производство на алкохол од растително потекло: сите производи, освен етилалкохол Етил алкохол	6,60 3,30	22,50 16,00
		013112	Производство на пиво: пиво, пиварски слад, сладен екстракт	5,50	20,00
	01312		Производство на безалкохолни пијачки		
		013121	Производство на освежувачки пијачки: сите производи	4,40	16,00
		013122	Производство на минерални води: сите производи	5,50	20,00
0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: сите производи вклучувајќи ги и компонентите на добиточна храна од гранките 0130 и 0131	1,60	4,50
0134	01340	013400	Графичка дејност: - дневни информативни весници  - учебници, школски прирачници, земјописни карти и детска илустрирана литература - книги - списанија, обрасци и канцелариски прибор и сл. - школски свески	според посебни прописи   6,00 5,00 6,00	вкупно 10   14,00 13,00 13,00
0139	01390		Производство на разновидни производи		
		013901	Производство на училиа и физкултурни реквизити: - Канцелариски и школски прибор, оловки од сите видови	4,00 5,00	11,00 16,00
		013903	Производство на кибрити: сите производи	5,00	11,00

Производи што спаѓаат во дејноста			Н А З И В	Во прометот		
Гранка	група	подгрупа		на големо, во процент до	при откупот	на мало, во процент до
1	2	3	4	5	6	7
<b>ОБЛАСТ 02 – ЗАМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО</b>						
0201			Земјоделско производство			
	0211	02010	Полјоделство, производство на жита: сите производи, освен пченица, оризова арпа и пченка	–	1,60	4,90
			Пченка и пченица	2,95	2,20	7,85
			Оризова арпа	3,25	2,45	–
			Производство на индустриски растенија: сите производи, освен шеќерна репка, сончоглед, соја, маслена репка и памук	вкупно 6,00		
			Шеќерна репка, сончоглед, соја и маслена репка	4,55	–	–
			Памук	2,95	–	–
			Добиточни крмни растенија: сите производи	–	1,50	3,80
			Семе	–	3,50	13,20
	02012	020120	Овоштарство:			
			Јужно овошје: лимон, мандарини, портокали	–	4,00	17,00
	02013	020130	Лозарство:			
			лозни садници и калеми и овошни садници	–	4,40	13,20
	02014	020140	Сточарство:			
			Говеда, свињи и овци и волна	2,25	–	–
			– Пилиња живи дневни	вкупно 3,00 5,00		
			Свежи јајца	–	4,40	16,50
	0203	02030	РИБАРСТВО			
			– Свежа риба	вкупно 18,00 –		
			– Други производи на рибарството			
			<b>ОБЛАСТ 03 – ШУМАРСТВО</b>			
	0300	03000	Шумарство:	вкупно 4,00т–		
			– Трупци, столбови и техничко дрво			
			– Огревно дрво	–	3,00	8,00

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, прометните организации што вршат промет на мало можат стапките за покривање на трошоците на прометот утврдени во тој став за промет на мало да ги зголемаат за 30% за производите што тие организации им ги продаваат на дуќаните во кампови и во други туристички објекти.

3. Стапката за покривање на трошоците на прометот на лекови на мало од точка 1 на оваа одлука не се применува ако височината на учеството за покривање на трошоците на прометот се уреди се самоуправна спогодба што организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на лекови на мало (аптеки) ќе ја склучат со самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на територијата на која таа самоуправна интересна заедница ја врши својата дејност.

4. Стапката за покривање на трошоците на прометот во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката за покривање на трошоците на прометот на големо од точка 2 на оваа одлука.

Стапката за покривање на трошоците во транзит е составен дел од стапката за покривање на трошоците во прометот на големо, и ако е засметана, за тој износ во натамошниот промет на големо стапката од одредбата на точка 2 од оваа одлука се намалува.

5. Ако прометната организација набави стоки непосредно од производителите или од увозникот и изврши са-

мо промет на мало, може, при формирањето на цените на производите во прометот на мало, стапките за покривање на трошоците на тој промет од точка 2 на оваа одлука да ги зголеми до 50% од стапките за покривање на трошоците на прометот на големо.

6. Под набавна цена на производи во прометот на големо и во прометот на мало, согласно со точка 1 од ова одлука, се подразбира нето фактурната цена на добавувачот (производител, увозничка организација, прометна организација на големо), зголемена за зависните трошоци.

7. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: трошоците за натоварување и истоварување на производот, трошоците за транспортирање од стовариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за осигурување на производот при транспортирање, транспортното кало, кршот и расипувањето на производот, посебните трошоци за пакување при транспортирање на производот (зимско пакување и сл.), трошоците за транспорт од стовариштето на купувачот до неговите продавници, односно продажни места и трошоците за враќање на амбалажата врз основа на случените самоуправни спогодби односно договори.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат да се засметат само фактурните трошоци што ги имала и му ги фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, прометната организација може да ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортирањето, натоварувањето и истоварувањето и др. ги изврши со свои средства, а најмногу до височината на тарифата во јавниот сообраќај што е формирана во согласност со прописите.

Ако прометната организацијата не може да ги утврди и да ги пресмета фактичките зависни трошоци во моментот на извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да ги пресмета во планираните просечни износи или во процент, што ги внесува на посебна сметка на временските разграничувања, со тоа што планирањето на просечните зависни трошоци да го врши врз основа на остварените просечни зависни трошоци во претходната година, односно во претходниот пресметковен период од текуштата година. Планираните просечни зависни трошоци и фактичките зависни трошоци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласуваат врз основа на книговодствената евиденција што се води на посебни сметки на временските разграничувања, при што задолжително ќе се намалат односно ќе се зголемат планираните зависни трошоци за следните три месеци за остварената позитивна односно негативна разлика.

Усогласувањето на зависните трошоци од став 4 на оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон крајот на годината во следната година на наведените посебни сметки на временските разграничувања.

8. Прометните организации што ги пакуваат прехранбените производи на начинот кој му одговара на индустрискиот начин на пакување (ситно пакување), можат врз цените на тие производи формирани по точ. 6 и 7 на оваа одлука посебно да ги засметаат фактичките трошоци за пакување, а најмногу до износот кој, во согласност со прописот, го засметуваат производителските организации на здружен труд при пакувањето на исти производи.

9. Ако во прометот на големо учествуваат две прометни организации, тие меѓу себе ја делат пропишаната стапка за покрите на трошоците во прометот на големо. Прометната организација, која е прв учесник во прометот на големо, е должна во фактурата односно во испратниот лист посебно да искаже кој дел од пропишаната стапка го засметала, а кој дел од таа пропишаната стапка го засметала, а кој дел од таа пропишана стапка преостанал за другиот учесник во прометот на големо. Во наведениот број од најмалку два учесника во прометот на големо спаѓа и организацијата на здружен труд која врши транзит и таа ја засметува пропишаната стапка во транзит.

10. Не се смета за зголемување на стапката за покрите на трошоците на прометот позитивната разлика во цената што прометната организација ја пресметува како разлика меѓу постојната продажна цена на производите на залихи и продажната цена на производите од ист вид и квалитет што се купени подоцна.

11. Одредбите на оваа одлука се применуваат и врз работните луѓе кои самостојно вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели на дуќани), како и врз другите учесници во прометот на производите од оваа одлука.

12. Ако производствените организации на здружен труд ги утврдуваат малопродажните цени со самоуправни спогодба или со договор со прометните организации, тие го утврдуваат учестото за покрите на трошоците на прометот.

13. Со парична казна до 30.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок прометна организација:

1) ако продажните цени на производите во промет на големо односно на мало ги формира над износите што се утврдуваат со примена на оваа одлука (точ. 2 до 8);

2) ако, како прв учесник во прометот на големо, во фактурата односно во испратниот лист не искаже посебно кој дел од пропишаната стапка во прометот на големо го засметала, а кој дел од таа стапка му преостанува на другиот учесник во прометот (точка 9).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и одговорното лице во прометната организација.

14. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој самостојно врши дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани (имател на дуќан) ако продажните цени на производите ги формира над износите што се утврдуваат со примена на ова одлука, освен ако со оваа одлука не е предвидено поинаку (точ. 2 до 8).

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 567  
28 декември 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

794.

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член 66 став 1 точка 15 од Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (Службен лист на СФРЈ, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84 и 52/84) во точка 2 став 1 процентот: „47%” се заменува со процентот: „54%”.

Во став 2 во одредбата под 1 процентот: „31%” се заменува со процентот: „36%”.

Во одредбата под 2 процентот: „33%” се заменува со процентот: „38%”, а во одредбата под 3 процентот: „35%” се заменува со процентот: „40%”.

2. Во точка 3 процентот: „62%” се заменува со процентот: „71%”.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

О. бр. 85  
24 декември 1984 година  
Белград

Претседател на  
Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

795.

Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучуваат

## ДОГОВОР

**ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАШАЊА НА ПОЛОЖБАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА РАБОТИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ**

### Член 1

Републиките и автономните покраини (во натамошниот текст: учесниците на Договорот) се согласни основните прашања за положбата, организацијата и функционирањето на органите на управата што вршат работи на општествените приходи во републиките и автономните покраини, да се регулираат на единствен начин, во согласност со одредбите на овој договор.

### Член 2

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат односно да обезбедат за вршење на управни, стручни и други работи во областа на општествените приходи во републиките, во автономните покраини, во заедниците на општините и во општините да се формираат органи на управата за работи на општествените приходи.

Работите од став 1 на овој член се работи од општ интерес за републиката односно автономната покраина.

Општинските органи на управата за работи на општествените приходи се основаат како самостојни органи на управата.

Две или повеќе собранија на општини можат спогодбено да формираат заеднички орган на управата (меѓуопштински орган на управата) како самостоен орган на управата за вршење на работи на општествените приходи за потребите на тие општини.

### Член 3

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат односно да обезбедат функционерот кој раководи со општински орган на управата за работи на општествените приходи да го именува и разрешува собранието на општината.

### Член 4

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат органите на управата за работи на општествените приходи, во рамките на своите права и должности, да вршат работи за утврдување и наплата на општествените приходи, работи за инспекција на приходите, работи за оперативното проверување на исправноста на даночните пријави, да водат постапка за испитување на потеклото на имотот, работи за проверување на доходот на граѓаните кои подлежат на даночна обврска, како и аналитички и информативни работи во врска со остварувањето на општествените приходи и со дејството на системот и политиката на општествените приходи и работи за подготовка на нормативните акти за уредување на прашањата од областа на општествените приходи.

Органите на управата за работи на општествените приходи, во рамките на своите надлежности, вршат работи на утврдувањето и наплатата на придонесите и на другите приходи на самоуправните организации и заедници што им се доверени со закон односно врз закон заснована одлука на општинското собрание, општествен договор, самоуправна спогодба или договор.

### Член 5

Учесниците на Договор се согласни да пропишат органите на управата за работи на општествените приходи, во вршењето на работите на инспекцијата на приходот, особено:

– да ја контролираат исправноста на пресметувањето и исплатувањето на општествените приходи;

– да го контролираат работењето на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните и дејноста на работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност;

– да ја контролираат точноста на пријавените обврски на даночните обврзници и нивното навремено извршување;

– да ги откриваат непријавените приходи, заради утврдување и наплата на општествените приходи;

– да го откриваат имотот што не е стекнат со личен труд или е стекнат спротивно на законот и другите прописи и да иведат постапка за испитување на потеклото на имотот;

– да изречат управни мерки предвидени со закон.

### Член 6

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат постапката за испитување на потеклото на имотот да ја води општинскиот орган на управата за работи на општествените приходи врз основа на посебен закон.

По предлог за одземање на незаконито стекнат имот решава редовниот суд.

### Член 7

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат работите на инспекцијата на приходите од делокругот на органите на управата за работи на општествените приходи да ги вршат инспекторите на општествените приходи и други работници со посебни овластувања и одговорности (во натамошниот текст: овластените работници).

Овластените работници ги вршат инспекциските работи самостојно (водат постапка, донесуваат решенија и преземаат мерки за чие преземање се овластени) во рамките на правата и должностите утврдени со закон.

### Член 8

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат, заради утврдување на фактите од значење за остварување на општествените приходи и за испитување и одземање на незаконито стекнат имот, овластениот работник на органот на управата за работи на општествените приходи да има право да ги прегледа работните книги и работните простории на обврзникот на данокот. Ако постојат основи за сомневање дека кај обврзникот ќе се најдат предмети или траги што би можеле да бидат од битна важност за утврдување на фактите од значење за утврдување на општествените приходи и за испитување и одземање на незаконито стекнат имот, учесниците на Договорот се согласни дека може да се пропише, дека овластениот работник на органот на управата за работи на општествените приходи може да изврши претрес на лицата, станбените и деловните простории на обврзникот на данокот.

### Член 9

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека при вршењето на инспекциските работи, овластениот

работник на органот на управата за работи на општествените приходи може да го утврдува идентитетот на граѓанинот и да го сослуша во управна постапка во својство на странка или сведок, со тоа што тоа да го врши на начин со кој во полна мера се обезбедува почитување на достоинството на работниот човек и граѓанинот и можност на обврзникот да ги заштити своите утврдени права со закон и врз закон заснован интерес.

За службените дејствија извршени при вршењето на инспекциските работи, овластениот работник е должен да состави записник.

#### Член 10

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат, средствата за работа на органите на управата за работи на општествените приходи да се обезбедуваат во буџетот на општествено-политичката заедница.

Општинските органи на управата за работи на општествените приходи, покрај средствата што им се обезбедуваат според одредбата на став 1 од овој член, остваруваат средства од приходите на самоуправни интересни заедници и од други корисници на општествени средства за чија сметка ги утврдуваат општествените средства и ја вршат нивната наплата што се евидентираат на збирни предни сметки кај Службата за општествено книговодство, освен од изворните приходи на федерацијата. Висоцината на тие средства и условите под кои овие органи ги остваруваат и користат се утврдуваат во согласност со закон.

#### Член 11

Учесниците на Договорот ќе настојуваат, со оглед на значењето и карактерот на работите на органите на управата за работи на општествените приходи покрај единствено регулирање на основните прашања што ги предвидува овој договор, да преземат мерки за поцелосно оспособување на општинските органи на управата за работи на општествените приходи за законито, ефикасно и рационално извршување на нивните задачи и работи, а особено во поглед на долгорочно системско обновување на овие органи со потребни стручни кадри, за обезбедување на адекватна материјална положба на тие кадри, за унапредување на работата на овие органи, за нивно опремување со современи средства за работа и со други видови на модернизација.

#### Член 12

Учесниците на Договорот се согласуваат решенијата предвидени со овој договор да ги вградат во своите прописи до 31 декември 1984 година.

#### Член 13

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

#### Член 14

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 22 август 1984 година

За Собранието на СР Босна и  
Херцеговина,  
Марко Кераниќ, с. р.  
член на Извршниот совет

За Собранието  
на СР Македонија,  
Александар Андоновски, с. р.  
член на Извршниот совет

За Собранието на СР Словенија,  
Антон Пенгов, с. р.  
директор на Републичката управа за  
општествени приходи

За Собранието на СР Србија,  
Боривоје Атанацковиќ, с. р.  
член на Извршниот совет

За Саборот на СР Хрватска,  
Милорад Инѓиќ, с. р.  
претседател на  
Општествено-политичкиот совет на  
Саборот

За Собранието на  
СР Црна Гора,  
Велимир Шливанчанин, с. р.  
член на Извршниот совет

За Собранието на САП Војводина,  
м-р Исидор Секички, с. р.  
член на Покраинскиот извршен совет

За Собранието  
на САП Косово,  
Решат Руди, с. р.  
член на Покраинскиот извршен совет

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за масло за јадење, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/84, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

Во точка 1 по став 1 треба да стои со грешка изоставениот став 2 кој гласи:

„Цените на мешаниците на масла за јадење се формираат сразмерно со учеството на одделни видови масло за јадење во тие мешаници по цените на тие масла од став 1 одредба под 1 на оваа точка.“

Од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, Белград, 26 ноември 1984 година.

### СОДРЖИНА :

	Страна
789 <sup>1</sup> Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи	1533
790. Одлука за Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година	1533
791. Одлука за определување на производите и услугите за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат известувања за цените	1534
792. Одлука за начинот на формирањето на цените на производите од увозот во 1985 година	1535
793. Одлука за начинот на формирањето на цените на производите во прометот на големо, односно на мало во 1985 година	1539
794. Одлука за измени на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија	1547
795. Договор за основните прашања на положбата на организацијата и функционирањето на органите на управата за работите на општествените приходи	1547
Исправка на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за масло за јадење	1548